



Уште од времето на Ирод Велики, подрачјето околу Цитаделата било посебно утврдено. Градот Ерусалим се протегал кон запад до таа надворешна граница во времето на Иван Хиркан (134-104 г. пр. Хр.), а всушност на овој сид Ирод ги подигнал трите гласовни кули - Фазаел, Хипик и Миријам - и величествениот дворец. Фазаел кулата е наречена според неговиот брат, Хипик кулата според неговиот пријател, а Миријам кулата го добила името по неговата жена.



ЕРУСАЛИМСКАТА ЦИТАДЕЛА (НОЌЕ) - СУГЕСТИВНА ГЛЕТКА ОД ЗВУЦИ И СВЕЛОСТ ВО ЦИТАДЕЛАТА

■ Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

"Ете, нозете наши стоеја во твоите дворови, Ерусалиме - Ерусалим кој е изграден како град, излиен во една целина... Нека има мир околу сидовите твои и изобилие во кулите твои" (Псал. 121, 2-3, 7).


Во историјата на Ерусалимските сидини, секако де-

ка треба да ја вклучиме и Цитаделата, која се наоѓа близу Портата Јаффа. Ерусалимската цитадела, за која темелите се положени во хасмонејскиот период, исто така, се нарекува и Давидова кула, според називот кој на оваа кула со минаре ѝ го дале патниците во XIX век.

Оваа цитадела има големо значење во текот на долг историски период. Уште од времето на Ирод Велики, подрачјето околу Цитаделата било посебно утврдено. Градот Ерусалим се протегал кон запад до таа надворешна граница во времето на Иван Хиркан (134-104 г. пр. Хр.), а

всушност на овој сид Ирод ги подигнал трите гласовни кули - Фазаел, Хипик и Миријам - и величествениот дворец. Фазаел кулата е наречена според неговиот брат, Хипик кулата според неговиот пријател, а Миријам кулата го добила името по неговата жена.

CITADELATA - DAVIDOVA KULA SIMBOL NA ERUSALIM



ЕРУСАЛИМСКАТА ЦИТАДЕЛА (ДАВИДОВА КУЛА)

Овие кули се користеле за да ја бранат соседната палата на Ирод и подоцна биле поштедени при уништувањето кое го вршела римската армија на Тит, за во нив да може да се смести дванаесеттата Легија.

Во византиското време поклониците кои доаѓале во Светиот град во тие тврдини го препознавале Давидовиот двор.

Цитаделата била користена како главна тврдина во дванаесеттиот век од страна на Крстоносците, кои ја обновиле.

Муслиманите ја урнале во 1239 година и таа останала напуштена сè до 1335 година, кога Турците ги поправиле ѕидините и го изградиле минаретото, кое денес е познато како Давидовата кула. Цитаделата станала британска база (од 1917 до 1948 година), а потоа била јорданска база сè до 1967 година.

Денес, овде има неколку музеи, а позната е по гласовните и светлосните претстави кои се одржуваат на нејзините ѕидини.

Давидовата кула станала симбол на Ерусалим и на враќањето на Сион, а денес во него се наоѓа музејот на ерусалимската историја.

**Со благослов на Неговото
Високо Преосвештенство
Митрополит Европски г. Горазд**